

1.	Наслов на наставниот предмет	ОРТОДОНЦИЈА И МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА			
2.	Код	ДЛ - 225			
3.	Студиска програма	Тригодишни стручни студии за дипломиран логопед			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Катедра за ОРЛ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас Скопје			
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	III/IV	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Проф. Д-р Марина Чакар Асс.докторанд д-р Татјана Георгиевска Јанческа			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема			
10.	Цели на предметната програма: Студентот да се запознае со сите видови ортодонтски аномалии и нивната најлесна поврзаност со патологија во артикулацијата на гласовите				
11.	Содржина на предметната програма: Теоретска настава: <ul style="list-style-type: none"> • Етиолошки фактори за настанување на ортодонтска аномалија • Класификација на ортодонтските аномалии • Етиолошки фактори одговорни за вродени аномалии во лицево виличниот комплекс • Класификација на расцепите и нивно оперативно санирање • Анатооморфолошки и неуролошки осврт на за велофарингеалниот свингтер, негова улога во експресивната компонента на вербооралниот акт, соодветен и несоодветен свингтер. Практична настава: На клиниката за максилофацијална хирургија студентите практично ќе можат да се запознаат со конгенитални аномалии во лицево виличниот комплекс, а во Заводот практично ќе се запознаат со патологијата од овој вид како и методите за рехабилитација на вербалната комуникација.				
12.	Методи на учење: Интерактивни предавања, вежби				
13.	Вкупен расположив фонд на време	80 часа			
14.	Распределба на расположивото време				
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава	30 часа	
		15.2.	Вежби, Семинари	10 часа	
16.	Други форми на активности	16.1.	Пракса	40 часа	
		16.2.	Самостојни задачи		
		16.3.	Домашно учење		
17.	Начин на оценувањебодови				
	17.1	Континуирани проверки	мин.-макс.		
17.2	Завршен испит	мин.-макс.			

	17.3	Семинарска работа/проект (презентација: усмена)	мин.-макс.	
	17.4	Активно учество	мин.-макс.	
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)		до 59 бода	5 (пет) F
			од 60 до 68 бода	6 (шест) E
			од 69 до 76 бода	7 (седум) D
			од 77 до 84 бода	8 (осум) C
			од 85 до 92 бода	9 (девет) B
			од 93 до 100 бода	10 (десет) A
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени активности, вклучително и учеството во континуираните проверки назнаењето за да добие потпис.		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата			
22.	Литература			
		Задолжителна литература		
22.1.	1.	Ортодонција од група автори		
	2.	Авторизирани предавања од предавачи		
		Дополнителна литература		
22.2.	1.	Авторизирани предавања од предавачи		